

Предметна програма од втор циклус студии				
Програма за ИЗБОРНИ предмети (4+1)				
1.	Наслов на наставниот предмет	Зелена економија		
2.	Код	БМ4209		
3.	Студиска програма	Бизнис менџмент		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски институт, Скопје, УКИМ		
5.	Степен (прв, втор, трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2018/2019	7.	Број на ЕКТС 5
8.	Наставник	доц. д-р Владимир Петковски доц. д-р Катерина Хаџи Наумова Михајловска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус студии (240 кредити)		

<p>10.</p>	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>Примарната цел на овој предмет е студентите да се стекнат со знаења и способност да анализираат како функционира зелената економија. Предметот, исто така, има намера да ги пренесе теоретските основи за одржливо користење на расположливите ресурси, односно да се изучат економските основи за носење на јавни одлуки во насока на зачувување на природните ресурси и животната средина. Исто така, предметната програма има за цел на студентите да ги зголеми можностите за вработување во енергетскиот и еколошкиот сектор, сродни истражувачки институти, јавни органи и во компании и организации кои се занимаваат со активности за иновации во животната средина.</p> <p>Оспособен за (компетенции):</p> <p>По завршувањето на програмата студентот ќе има можност да направи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценка на проектни инвестиции во врска со економската одржливост и кружната економија - Споредба и проценка на различни проекти за да може да препорача зошто одреден проект е најефикасен во однос на одржливоста - Проценка на потенцијалот на пазарот за "зелени иновации" - Проценка на можностите за финансирање на "зелени иновации" преку сопствен капитал или банкарски заеми - Разбирање на значењето на кружната економија - Разбирање на економските ефекти на зелена економија - Справување со основните алатки за тоа како функционира зелената економија - Спроведување емпириски студии во рамките на зелената економија со помош на теорија, податоци и квантитативни методи
<p>11.</p>	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поим и значење на зелена економија • Економија, микроекономија, макроекономија, екологија и зелена економија • Економски развој и зачувување на животната средина • Фискална политика на економијата на животна средина • Економски мерки за спречување и контрола на загадувањето • Инвестирање во обновливи ресурси и енергија • Моделирање на зелени инвестиции
<p>12.</p>	<p>Методи на учење:</p> <p>Наставата се изведува во облик на предавања со дискусии, со интерактивни методи кои вклучуваат самостојни задачи на студентите, презентации и друго.</p>

13.	Вкупен расположлив фонд на време		15 недели 5 ЕКТС x 30 часови = 150 часови		
14.	Распределба на расположливо време		12 недели + 3 недели консултации 15+15+120 = 150 часови		
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	15 часови	
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови	
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови	
		16.2.	Самостојни задачи	45 часови	
		16.3.	Домашно учење	45 часови	
17.	Начин на оценување				
	17.1.	Тестови			60 бодови
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)			30 бодови
	17.3.	Активност и учество			10 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 61 бода		5 (пет) (F)	
		од 61 до 68		6 (шест) (E)	
		од 69 до 76		7 (седум) (D)	
		од 77 до 84		8 (осум) (C)	
		од 85 до 92		9 (девет) (B)	
		од 93 до 100		10 (десет) (A)	
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Редовност на настава и вежби, проектна задача		
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Механизми на интерна евалуација		
22.	ЛИТЕРАТУРА				
	22.1.	Задолжителна литература			
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач

	1.	United Nations Environment Programme	Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication	United Nations	2011
	2.	Данило Ж. Марковиќ, Богдан Б. Илиќ, Жарко Л	Еколошка економија	ЕтноСтил, Белград,	2012
	3.	Брејди Џ.,	Управување со животната средина во организации	Проект на Владата за превод на стручни и научни	2009
22.2.	Дополнителна литература				
	Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
	1.	Tietenberg T., Lewis L.,	Enviromental and Natural Resource Economics,	Pearson,	2009
	2.				
	3.				